

28.12.2020



Пред платото на општинската зграда, во петокот, официјално беше промовирано и новото - современо возило за собирање на комунален отпад, во присуство на министерот за локална самоуправа, Горан Милевски и директорот на Пелагонискиот плански регион, Гого Видимче. Возилото е обезбедено преку Проектните активности за развој на Пелагониски плански регион и со поддршка на Министерството за локална самоуправа. Современо возило за собирање на комунален отпад со капацитет од 12 метри кубни кое што ги исполнува стандардите и потребите на Јавното комунално претпријатие. Вкупната вредност на овој проект за зајакнување на техничките капацитети за собирање на комунален отпад е над 6 милиони денари, од кои една третина се обезбедени од општинскиот буџет на Демир Хисар. Новото возило за комунален отпад, дополнително ќе ги осовремени и подобри условите за работа на Јавното претпријатие „Комуналец“, Демир Хисар.



